

Старата селска џамија изградена пред стотина, можеби и повеќе години, не може да не остави рамнодушни кога ќе погледнеме во нејзината внатрешност, кога ќе се види сјајот на македонското сонце, изрезбано во таванскиот дел на џамијата, веројатно од мајсторската рака на врвните мијачки копаничари.

Пишува: Филип ВАСИЛЕВСКИ

## СУДБИНАТА НА КОСОВРАСТИ ПРОТКАЕНА НИЗ МАКЕДОНСКАТА ИСТОРИЈА

СЕЛО ДОЛНО КОСОВРАСТИ - ДЕБАРСКО



**Н**ајсветла и најблагородна иднина на еден народ е духовната топлина на неговото сонце, на неговата светлина, како исконски симбол на многу поколенија, да живеат и да опстојат на овие простори, да остават вечен белег низ историските вијуги кои времето со векови ги бразди.

На овие западни ветрометини, Македонците запишувале, можеби малку се радувале, низ дрво и камен оставале вечни белези, создавале духовни дела за многуте млади генерации, но историската судбина не дозволила сите да останат во прегратките на еден благороден народ, како плод на една богата и

Во турските пописни дефтери од 1461 година с. Долно Косоврасти е запишано како Долна Костовраст, односно населено место во близина на градот Дебар, во вилаетот Река. Подоцна, во пописните дефтери од 1519 г. се запишани 63 христијански и 1 муслиманско семејство, а во 1583 г. повторно имало 63 христијански и 7 муслимански семејства, од кои за едно со сигурност се знае дека било исламизирано. Некогаш ова село било дрвенциско, сè до 1583 г. кога го изгубило тој статус.

Денес, со својата местоположба покрај Радика, селото ја покажува целата негова тажна слика и убавина, вистин-

ската вековна судбина на еден народ, на една македонска разнебит, село кое некогаш го населувале двете македонски верски конфесии, а во кое сега има околу 200 домаќинства, село кое не успеа да му одолее на "белиот западен ветер", кој подувнува низ клисурата на Радика, втиснувајќи уште една македонска печалбарска сага за вечната страница наречена - Македонија.

Старата селска џамија, веројатно дело на косоврашките мајстори-градители Саре и Арсо, во горниот стар дел од селото, во месноста Шабановци, изградена пред стотина, можеби и повеќе години, не може да не остави рамно-

# МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ СВЕТИ ВО ЏАМИСКИТЕ ПРОСТОРИИ

повеќе вековна негова историја. Тешките и туѓи чекори вековно ја раскрвавале оваа библиска земја, оставиле само пустош и вечни судбини, оставиле многу Македонци да бидат растркани низ светот, некои низ приграбените делови на Македонија, други многу далеку во туѓи држави, но речиси сите искоренети од своето вековно огниште, за навек. Овде сите доаѓале, заминувале и уништувале, граделе и разурнувале, многу генерации одродувале, но никогаш не успеале вечно да го истребат, да го опустошат блесокот на македонското сонце, да ја згаснат неговата светлина, да ја затемнат.



ТАВАНСКА РЕЗБА НА МАКЕДОНСКО СОНЦЕ ВО ЏАМИЈАТА ВО С. ДОЛНО КОСОВРАСТИ, ДЕБАР

душни кога ќе се погледне во нејзината внатрешност, кога ќе се види сјајот на македонското сонце, изрезбано во таванскиот дел на џамијата, веројатно од мајсторската рака на врвните мијачки копаничари, кога резбарството во овие краишта доживувало вистински процут. За целиот изрезбан дел не се знае кога е направен, но според кажувањата на старите косовраштани, истото сонце е затекнато и како такво до денес ги краси прекрасните џамиски простории во с. Долно Косоврасти.